



ОРЦЕ НИКОЛОВ
Ј.У.О. ДЕТСКА ГРАДИНКА

Датум:	19.06.2020г.
Тема:	Истражување – „Како растат растенијат“
Стандард:	- Детето е способно да истражува и открива нови работи; - Детето се гордее со своите постигнувања и верува во своите способности; - Детето може да учи на различни начини од сопствени искуства;
Цел на активноста:	- Да се поттикнува љубовта и грижата за природата и растенијата; - Да се поттикне самостојно изведување на истражувачки активности; - Да се негуваат позитивни чувства и да се поттикнуваат пријатни доживувања; - Да се развие способност кај детето да ја користи доминантната рака во секојдневните активности.
Опис на активноста:	 Денес преку игри и истражувачки активности вашите деца ќе ги запознаете за растење и развивање на растенијата и кои услови им се потребни. Потенцираме дека за правилно растење и развивање на растенијата им се неопходни неколку фактори: вода, почва, сончева светлина, топлина и минерални материи. Активноста може да изведете во природа, двор или тераса. За оваа активност ни се потребно семиња (одберете семиња кои р`тат бргу, како што е гравот), памук а може и почва, вода, мали садови (пр. пластични чаши), алуминска фолија ако садот е провиден и целофан или пластична вреќичка за храна. Започнуваме со сеењето и во текот на активноста на детете му објаснуваме што работиме и како го изведуваме тоа. Во пластична чаша ставаме доволно влажна почва и засадуваме едно или две семиња грав. Семињата се поставуваат на длабочина од 8-10см. и чашата односно саксијата се става на место кај што имаме доволно светлина и топлина. Секој ден се полева со вода и се гледа како расте. Се прават и цртежи или фотографии од начинот и процесот на растење. На крај може и по ваша желба да направите и неколку фигури од зрна на гравчиња и нивните мешунки или некои зелени лисја..

Потребни материјали	Семиња (одберете семиња кои ртат бргу, како што е гравот), памук а може и почва, вода, мали садови (пр. пластични чаши), алуминска фолија ако садот е провиден и целофан или пластична вреќичка за храна
Прикачување на слика, линк, или видео	https://www.youtube.com/watch?v=IDXZBECTmoc 





